
АНЕКС II:

-Опис на работната задача-

Повик за изработка на кратко промотивно видео

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: “Биди одговорен за себе и за нашата животна средина и во услови на пандемија”

ДОНАТОР: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, Одделене за соработка со невладини организации

Реф. 0302/164

СПРОВЕДУВАЧ: Центар за еколошка демократија Флорозон Скопје

ЛОКАЦИЈА: Република Северна Македонија

1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Флорозон, која е формирана во 2005 година, е невладина, непрофитна и независна организација која што работи на промоција и заштита на пристапните права до животната средина на граѓаните, развојот на еколошката демократија и намалувањето на сиромаштијата. Исто така, организацијата активно работи на промоција на човековите права за здравствена заштита, побезбедна животна околина и подобрување на квалитетот на живот, како на домашно, така и на меѓународно ниво. Активностите на ЦЕД Флорозон вклучуваат и други области кои што се поврзани со животната средина како што е земјоделството и рурланиот развој. Флорозон е членка на Иницијативата за пристап (TAI), Европскиот Еко-Форум и партнер на EMLA од Унгарија, Светскиот Институт за Ресурси (WRI) од Вашингтон и Access Info Europe од Шпанија.

Цел на проектот:

Севкупната цел е Запирање на ширењето на коронавирусот преку соодветно одлагање на „заразниот“ отпад и ублажувањето на последиците од пандемијата за граѓаните, со фокус на најранливите.

Специфична цел на проектот:

Минимизирање на загадувањето на животната средина од несоодветно одлагање на „заразните“, а задолжителни маски за еднократна употреба.

За да се постигнат горенаведените цели, се очекува проектот да ги испорача следните резултати:

Резултат 1: Предлог мерки и политики за унапредување на законската рамка за животна средина и подигната јавна свест и информирана јавност, а пред се специфичните целни групи за правилно одлагање на „заразниот“ отпад.

Резултат 2. Обезбедени безбедносни совети и консултативна поддршка за целата популација со фокус на најзагрозените групи и воспоставена координација со државните институции за справување со вонредната состојба.

Резултат 3. Подобрена комуникација и координација на ГО во Коалицијата за животна средина и волонтеризам од страна на нејзините членови, во насока на дистрибуција на летоци на маргинализираните лица во критичните подрачја (Куманово, Струга, Скопје и Тетово).

2. ПОЗАДИНА НА НАБАВКАТА

Во насока на подигнување на јавната свест за правилно одлагање на потенцијално контаминираниот отпад од маските и ракавиците за една употреба, потребно е да се подготви кратко промотивно видео од информативен карактер.

Предмет на набавката е подготовка кратко промотивно видео кое на сликовит начин ќе го прикаже процесот на правилно одлагање на еднократната заштитна опрема (маски и ракавици) во црвените обележани корпи за отпадоци кои се поставени пред неколку ланци маркети во државата, но ќе даде и насоки како правилно да се одлага овој отпад во градските контејнери. Во видеото мора да се потенцира негативниот импакт на несоодветно одложените маски и ракавици врз животната средина, но и врз здравјето на граѓаните, со фокус на комуналните работници и маргиналните групи. Со видеото исто така, треба да се прикажат моменталните недостатоци во однос на менаџирањето на отпадот од еднократните маски и ракавици, како и ризикот од ширење на вирусот КОВИД -19 од истите.

3. ЦЕЛИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Краткото видео ќе има за цел да го покаже влијанието на “заразниот отпад” од Ковид 19 врз животната средина и здравјето на населението и ќе даде насоки како правилно да се одлага отпадот од еднократните маски и ракавици.

Видеото треба да влијае на подигнување на јавната свест во однос на заштитата на животната средина и со своите препораки да влијае врз подигнувањето на самосвеста кај граѓаните за заштита на здравјето на своите сограѓани.

Со оваа активност ќе се овозможи информирање на граѓаните за безбедно одлагање на потенцијално заразниот отпад од еднократните маски и ракавици:

- Ќе се воспостави добра практика за селекција на потенцијалниот заразен отпад,
- Ќе се овозможи соработка на граѓанскиот сектор со стопанските објекти,
- Ќе се зголеми влијанието на граѓанска застапеност во политиките поврзани со регулирање на отпадот,
- Ќе бидат вклучени граѓанските организации кои се дел од Коалицијата за животна средина преку дисеминирање на истражувачките стории на нивните портали и социјални мрежи.

4. ТАРГЕТ ГРУПИ

Оваа акција се однесува на сите граѓани на РСМ, со посебен нагласок на маргиналните групи во најкритичните подрачја во државата. При спроведувањето на активностите ќе бидат вклучени сите 30 организации кои се членови на Коалицијата за животна средина, формирана од страна на ЦЕД Флорозон во проектот Еднаков пристап за ефективна правда.

5. ЛОКАЦИЈА

Република Северна Македонија

6. ПЛАН И ОБЕМ НА РАБОТА

За оваа активност, се планира ангажирање на една правно лице за изработка на едно промотивно видео.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ

Видеото треба да го прикаже:

- Влијанието на “заразниот отпад” од Ковид 19 врз животната средина и здравјето на населението, со акцент на ранливите групи.

- Да ги претстави чекорите за правилно одлагање на потенцијално контаминираниот отпад од еднократните маски и ракавици.

Видеото може да биде 2D/3D анимација, снимен видео запис или комбинација од сите техники. Должината на видеото не треба да биде подолга од 1 минута.

8. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ НА РАБОТНАТА ЗАДАЧА

Изведувачот на работната задача е одговорен за подготовка на едно видео вклучувајќи ги сите неопходни чекори за успешна реализација и се обврзува:

- Да предложи сценарио за видеото;
- Да назначи лице кое ќе биде одговорно за комуникација со договорувачот на работната задача и кое ќе биде одговорно за реализацијата на работната задача;
- Да понуди технички податоци за спецификацијата на видеото (2D/3D анимација, снимен видео запис или комбинација од сите техники);
- Да обезбеди достапност и непосредна комуникација помеѓу назначеното лице и договорувачот на работната задача за времетраењето на извршувањето на работната задача;
- Да подготви финална верзија на видеотои да го достави во електронска форма до нарачателот на услугите;

9. НАЧИН НА КООРДИНАЦИЈА

Избраниот понудувач е должен да води комуникација со договорувачот на задачата, за понатамошните детали околу набавката.

10. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со проектот “Биди одговорен за себе и за нашата животна средина и во услови на пандемија” треба да ги достават потребните документи најдоцна до 27.08.2020 на следнива е-mail адреса: project@florozone.org.mk, contact@florozone.org.mk или лично на ул. Востаничка 2/7, 1000 Скопје.

Профилот на правните лица треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- Да се правни лица регистрирани на територија на Република Северна Македонија;
- Да имаат широко искуство во изработка на промотивни видеа;

Правното лице треба да ги достави следниве документи:

- Копија од Регистарскиот документ или Тековен биланс издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- Техничка понуда – образец што ќе вклучува:
 - портфолио на правното лице кој ќе укаже дека го поседуваат соодветното професионално знаење и искуство за да учествуваат во горенаведените активности;
 - предлог сценарио;
 - технички спецификации (2D/3D анимација, снимен видео запис или комбинација од сите техники);
 - предложен буџет/финансиска понуда

11 .БУЏЕТ

Буџетот предложен од правното лице треба да се даде со ДДВ/персонален данок.

12. НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈА

Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат оценувани од страна на комисијата за оценување. Ќе биде избрана понудата која ќе добие највисоки бодови според следниве критериуми:

Техничка евалуација /Квалитет - максимален можен резултат – опсег
Портфолио и претходно релевантно искуство на правното лице - 10 поени
Тема и спецификација видеото - 30 поени
<i>Вкупно поени: 40</i>
Финансиска евалуација - максимална можна оценка
Цена - 60 поени

<i>Вкупно поени: 60</i>
Вкупно (техничка и финансиска евалуација): 100 поени

Понудата со најмногу освоени поени ќе биде земена предвид за разгледување и склучување на договорот.

Датум на затворање на приемот на апликации е 27.08.2020 година (четврток) до 16.00 часот.